



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И
РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-M0)

01 2024 03 03/4

Скопје, јуни 2025 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-M0) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Министерството за образование и наука, сметка на буџет на донации (785 M0) за 2023 година.

Со извршената ревизија изразивме мислење без резерва за вистинитоста и објективносот на финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставените политики за 2023 година.

Не е вршена ревизија, ниту сме издале извештај за финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност со закони и прописи на Министерството за образование и наука за сметката на буџет на донации (785-M0) за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

Од страна на законскиот застапник на Министерството за образование и наука не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

СОДРЖИНА

	Опис	Страна
1.	Вовед	1
2.	Мислење на ревизијата	2
3.	Основ за изразување на мислење	2
4.	Законска основа за ревизијата и временски период	3
5.	Опфат и ограничувања	3
6.	Одговорност за финансиски извештаи	3
7.	Одговорност на ревизорите	3
8.	Одговор на ревидираниот субјект	5
	Финансиски извештаи за 2023 година	
	Биланс на приходи и расходи	6
	Биланс на состојба	7
	Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
	Вовед	8
	Сметководствени политики	9
	Образложенија кон финансиските извештаи	11

Список на кратенки:

МОН	Министерство за образование и наука
ЕУ	Европска Унија



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 23-367/14
Дата: 10.06.2025

1. Вовед

Министерството за образование и наука е орган на државната управа чија што организација, надлежности и работа се утврдени со Законот за организација и работа на органите на државната управа.

Министерството ги врши работите кои што се однесуваат на воспитанието и образованието од сите видови и степени, организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката, верификацијата на струките и профилите во образованието, ученичкиот и студентскиот стандард, надзорот и други работи од негова надлежност.

Сметката на буџет на донаци (785-M0) е сметка на која се уплатуваат средства од Европската Комисија по основ на рефундирање на исплатените средства за чланарина за учество на Република Северна Македонија во Програмата на Европска Унија Хоризонт Европа - Рамковна програма за истражување и иновации врз основа на Меѓународен договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, потпишан во Брисел на 06.12.2021 година со времетраење во период 2021 – 2027 година и се извршуваат расходи за исплата на дел од чланарината за 2023 година.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор

1

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-M0) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

2. Мислење на ревизијата

Извршивме ревизија на:

- финансиските извештаи од страна 6 и 7 на Министерството за образование и наука, на сметка на буџет на донации (785 M0) за 2023 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходите и расходите за годината која завршува со тој датум, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи и
- усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Министерството за образование и наука, за 2023 година, на сметка на буџет на донации (785 M0) со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Министерството за образование и наука на сметка на буџет на донации (785 M0) на ден 31 декември 2023 година, како и резултатите од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Министерството за образование и наука за 2023 година, на сметка на буџет на донации (785 M0), во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатстава и воспоставени политики.

3. Основ за изразување на мислење

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI) и Кодексот на етика на Државниот завод за ревизија. Согласно ISSAI, се опишани во делот на Одговорност на ревизорите за ревизијата на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме обезбедено се доволни и соодветни за да обезбедат основ за нашето ревизорско мислење.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-МО) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

4. Законска основа за ревизијата и временски период

Ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2023 година, согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

Ревизијата е спроведена во периодот од 17.03.2024 до 31.03.2025 година, во Министерството за образование и наука, од ревизорски тим на Државниот завод за ревизија.

5. Опфат и ограничувања

Нема ограничувања во опфатот на ревизијата.

6. Одговорност за финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одговорност на раководството на Министерството, застапувано од:

- Доц. Д-р. Јетон Шаќири – министер од 17.01.2022 година до 23.06.2024 година.

Оваа одговорност вклучува изготвување, имплементација и одржување на внатрешна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлексирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

7. Одговорност на ревизорите

Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-МО) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

Разумно уверување е високо ниво на увереност, но тоа не е гаранција дека при извршената ревизија согласно со ISSAI секогаш ќе бидат откриени сите материјално погрешни прикажувања кога таквите постојат, како и сите грешки и неусогласености со закони и прописи. Погрешните прикажувања може да се резултат на измама или грешка и се сметаат за материјално значајни, ако поединечно или во вкупен износ, можат да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршената сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи на Министерството за образование и наука, врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 4

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-М0) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на одговорното лице на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Комуницираме со оние кои се одговорни за управувањето во врска со планираниот опфат и временски распоред на ревизијата и значајните наоди во ревизијата, вклучувајќи ги и сите значајни недостатоци во внатрешната контрола што сме ги утврдиле во текот на ревизијата.

8. Одговор на ревидираниот субјект

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството на Министерството за образование и наука одржан на ден 07.04.2025 година и со одговорното лице во периодот предмет на ревизија на 08.04.2025 година за кои дадоа свои коментари и објаснувања.

Од страна на законскиот застапник на Министерството за образование и наука не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-M0) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Сметка на буџет на донации (785-M0)			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2023	2022
Приходи			
Трансфери и донации	3.1.1.	68.262	68.261
Вкупно приходи		68.262	68.261
Расходи			
Тековни расходи			
Стоки и услуги	3.2.1.	62.267	0
Вкупно тековни расходи		62.267	0
Вкупно расходи		62.267	0
Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување		5.995	68.261

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 6

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ (785-M0) – СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА
ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Сметка на буџет на донации (785-M0)				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ				
			во 000 денари	
Опис на позицијата	Образложение	2023	2022	
Актива				
Тековни средства				
Парични средства	4.1.1.	5.995	68.262	
Вкупно тековни средства		5.995	68.262	
Вкупна актива		5.995	68.262	
Пасива				
Тековни обврски				
Пасивни временски разграничувања	4.2.1.	5.995	68.262	
Вкупно тековни обврски		5.995	68.262	
Вкупна пасива		5.995	68.262	

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Овластен државен ревизор 7
